

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на член 6 став 1 алинеи 6 и 8, член 41 став 6, а во врска со член 152 ставови 4, 5 и 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14 и 44/14), согласно Заклучокот на Агенцијата бр.02-2340/2 од 17.04.2014 година, одлучувајќи по Барањето за издавање одобрение за промена на сопственичка структура на Трговското радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово, бр.02-205 од 31.03.2014 година, на 25-та седница одржана на 17.04.2014 година, донесе:

### ОДЛУКА

1. Се дозволува спроведување на промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово и тоа:

- за истапување на физичките лица: Љубиша Јовановски, со ЕМБГ [REDACTED] и со адреса на ул., [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED] и Бобан Јовановски со ЕМБГ [REDACTED] и со адреса на ул., [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED] и
- за пристапување на физичкото лице Сузана Андоновиќ со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул., [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED].

2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово, по извршената промена, наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

### Образложение

Трговското радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14 и 44/14) со поднесување Барање за издавање одобрение за промена на сопственичка структура бр.02-205 од 31.03.2014 година, ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за неговата намера да спроведе промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово.

Со оглед на тоа дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, констатираше дека со спроведувањето на промената во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово не се создава недозволена медиумска концентрација односно оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по поднесеното Барање за издавање одобрение за промена на сопственичката структура бр.02-205 од 31.03.2014 година, одлучи како во точка 1 од оваа Одлука.

**Бр. 02-205**  
**17.04.2014 година**  
**С к о п ј е**

**Агенција за аудио и**  
**аудиовизуелни медиумски услуги,**  
**Претседател,**  
**д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.**

**Упатство за правно средство:** Против оваа одлука, радиодифузотерот доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежниот суд.

#### Доставено до:

1. Трговското радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово;
2. Секторот за истражување и долгорочен развој;
3. Секторот за правни работи;
4. Назначеното лице во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за водење на уписникот Уп 1.